

Living the Lotus



Buddhism in Everyday Life

Есеј на основачој

Почитувајќи го Будата право пред нас

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Живеејќи го Лотосот Број 184 (Јануари 2021)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124

Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Кеиичх Акагава
Едитор: Кемсуке Осада
Попс Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Во Лотос Сутрата, Шаќјамуни Буда му дава на секого ветување за будаство.

Тој ги опишува условите за станување на буда кога тој му го дава неговото ветување за будаство на Шарипутра, велејќи, “Шарипутра, во добата кое доаѓа после поминувањето на бескрајни, безгранични, и непојмливи калпи, откако ти ќе има ш одадено почит на илјадници на десетилјади на милиони на буди, почитувајќи ја и примајќи ја вистинската Дарма, и целосно достигнувајќи го бодисатва патот, ти ќе станеш буда наречен Сјаечки Цут Татхагата.”

Заради тоа што оддавањето на почит на “илјадници на десетилјади на милиони на буди” е состојбата за достигнување на будаство, ние можеме да се чувствуваме како да сме далеку до станување на буди.

Сепак, Шаќјамуни Буда нѝ дава конкретен модел за следење: практикувањето на Бодисатвата Никога ш Незаслужен за почитување на сечија буда природа. Никога ш Незаслужен за Почит искрено ја почитувал секоја единична личност која тој ја сретнал, гледајќи ги дури и тие кои му се заканувале или вербално го понижувале како буди.

Ние сретнуваме безбројни луѓе во нашите фамилии, за време на нашата работа, и во општеството. Будата престојува во срцата на секој и баш во сите нив. Почитувајќи го будата во сите нив оддава почит кон илјадници на десетици илјади на милиони на буди.

Наместо да се биде тесно фокусиран на грижење за себеси, зошто да не одлучиме да бидеме таков вид на личност кој носи радост на секого кој ќе го сретнете? Да станете сјаечко светло за другите? Ако вие го направите ова ваша новогодишна резолуција, ова ќе биде прекрасна година за вас.

Никјо Нивано, *Каисо зуикан* 9 (Косеи Издавачка Куќа, 1997), стр. 108-109

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.

President's Message

Како бодисатвата Никогаш Незаслужен за почит

Поч. Ничико Нивано
Претседател, Ришо Косеи-каи



Духот на склопување на вашите дланки заедно и почитување на секого

Среќна нова година на вас!

Јас се надевам дека заедно ние повторувачки ќе изведуваме добри дела и ќе ја направиме оваа година убава и просперитетна. Со цел да го направиме тоа, ајде да се осврнеме повторно што се добрите дела.

Оваа година го обележува тоа што би требало да биде осум стотиот роденден на Ничирен (1222-82), согласно на традиционалниот Јапански метод на одредување на возраст. Тој еднаш го напишал ова во писмо до верник: “Срцето на Будините учења е Лотос Сутрата, и проучувањето и практикувањето на Лотос Сутрата е објаснето во поглавјето ‘Бодисатвата Никогаш Незаслужен на Почит.’” Вие треба да размислувате многу, многу внимателно во врска со причината заради која Бодисатвата Никогаш Незаслужен на Почит ги почитувал луѓето. Тоа е заради оригиналниот завет на Шакјамуни, неговата долго-негувана желба, да ги подучува луѓето како да се однесуваат и да го имаат исправниот став Ѓ Патот на хуманизмот.

Заради тоа, ние можеме да го интерпретираме поглавје 20 на Лотос Сутрата дека ни покажува на сите нас кои ги проучуваме и практикуваме Будините учења на основите на нашиот начин на живот и што е тоа кое ги прави добрите дела во контекст на нашите секојдневни животи.

Како што знаете, Бодисатвата Никогаш Незаслужен на Почит ги склопил неговите дланки заедно во почит пред секого кој ќе го сретнел. Тогаш тој ги фалел нив, велејќи, “Јас длабоко ве почитувам. Јас не би можел никогаш да ве сметам за незаслужни за почит или да се ставам себеси над вас. Затоа што сите од вас го практикувате бодисатва патот и сите од вас ќе станете буди.” Без оглед колку страшно тој бил третиран за правењето на ова, тој го издржил тоа без потценување, лутина, или омраза кон луѓето. Дури и кога тој се повлекол во сигурност од вреѓањето и насилството на луѓето, тој се посветил себеси кон практикувањето на нивно почитување.

Ова поглавје ги објаснува учењата кои се усмерени на зголемување на нашата свесност за буда природата и практикувањето на бодисатва делата, додека делата на Никогаш Незаслужен на Почит на склопување на неговите дланки со почит и одушевување од секого може да биде наречено пример за сите кои имаат верба во учењата на Будата. Сепак, ние не треба бидеме заглавени на површното дело на склопување на нашите дланки заедно со почит. Јас мислам дека гледањето многу, многу внимателно на тоа што Бодисатвата Никогаш Незаслужен на Почит навистина го направил, длабоко размислувајќи на духот внесен во фразата “тој само практикувал наклонување со почит кон луѓето,” доживувајќи го тоа, и изведувајќи такво реално дело природно води кон добри дела.

Бодисатвата Никогаш Незаслужен на Почит и Поемата “Непобеден од дождот”

Очигледно, ние не можеме да живееме без сонцето, водата, и воздухот. Општо кажано, изразувајќи благодарност кон таквите нешта е, за нас, важно практикување на изразување на почит. Еден начин на изразување на почит е да не се жалиме за климата, и еден метод на склопување на вашите дланки заедно со почит е да се употребува водата внимателно и да не се троши непотребно. Ние можеме дури да кажеме дека да не се жалиме кон другите луѓе, да не изразуваме незадоволство или негодување, и да не се зборува лошо или да се биде лут на другите се исто практикувања на склопување на вашите дланки заедно со почит и изразување на наклонетост Ѓ и да се прави така значи да се почитува и да се верува во буда природата на другите луѓе, што е наша должност како човечки битија.

Со други зборови, секоја од нашите познати обрасци на делување, однесување и говорење е практикување кое го изразува нашиот личен начин на склопување на нашите дланки заедно со почит и изразување на наклонетост. Преку нив, не само што ја зголемуваме нашата свесност за нашата сопствена буда природа, но ние исто така им помагаме на тие со кои комуницираме да ја издигнат нивната свесност за нивната буда природа.

Јапанскиот детски писател Кеңи Мијазава (1896-1933) напишал поема наречена “Непоразен од дождот.” Еве еден извадок од неа: “Наречен бескористен од сите / Нити фален / Ни товар - / Таква е личноста / Што јас сакам да бидам.”

Овој пасус изразува како Мијазава, кој бил под влијание на Бодисатвата Никогаш Незаслужен на Почит, сакал да го живее неговиот живот. Препочитувајќи ја оваа поема заедно со учењата на поглавје 20 на Лотос Сутрата, јас сум дури И повеќе импресиониран. Јас чувствувам дека во неговата поема, Мијазава Ѓ кој ја живеел неговата верба во Лотос Сутрата Ѓ ја ставил суштината на ова поглавје во едноставен јазик, и заради тоа, дури и ако неговата поема е читана од луѓе кои немаат поврзаност со Лотос Сутрата, тие можат спремно да го разберат начинот на живот на Бодисатвата Никогаш Незаслужен на Почит Ѓ со други зборови, делата и ставот на бодисатва.

Поемата исто така ги вклучува редовите “Слободен од желба / Никога ш лут,” кои немора да се објаснуваат, и “Набљудувајќи ги сите нешта / Бестрасно,” кои го демонстрираат умот на ставање на другите луѓе на прво место. Редот “Пролевање на солзи во време на суша” е ништо друго освен молитва за сочувство за утешување на тие кои се соочуваат со страдања или тешкотии кои се над моќта на луѓето да помогнат.

Јас би сакал сите од нас да имаат можност темелно да ја разберат оваа поема.

(Од *Косеи*, Јануари 2021)

Тројната Лотос Сутра

Резиме и клучни точки за секое поглавје

Никио Нивано

Сутрата на Лотосовиот Цвет на Чудесната Дарма Поглавје 21 Трансцендентните моќи на Татхагата

Во ова поглавје, трансцендентните моќи на Шакјамуни Буда и мноштвото на други буди се прикажани, и направена е поента и импресионирање на насобраните слушатели дека иако објаснувањата на учењата во Лотос Сутрата биле различни, постои само една единична вистина: Едното Буда Возило.

Десетте Трансцендентни Моќи

Поглавјето се отвора како што насобраните бодисатви изразуваат почит и ветување кон Светски-почитуваниот дека после неговото заминување тие ќе ја разјаснуваат Лотос Сутрата нашироко и ќе изведуваат неопходни дела на побожност. Во оваа точка, Шакјамуни го раширува неговиот долг, рамен јазик се додека тој не досега горе до Брама небесата, и секоја пора од неговата кожа зрачи со светло со бескрајни и неизбројни бои, осветлувајќи го секој свет во сите десет насоки. Ова е Будиното прво покажување на неговите трансцендентни моќи.

Тука, раширениот јазик симболизира дека се разјаснето од Будата е вистина и бескрајно. Покасните интерпретатори на сутрата го сфатиле Будиното мистериозно раширување на неговиот долг, рамен јазик да значи дека двете димензии на сутрата Ѓ манифестираната димензија, или првата половина на Лотос Сутрата, и оригиналната димензија, која ја сочинува покасната половина на сутрата Ѓ се суштински едно.

Како одомаќен жител на саха, Шакјамуни прво ги подучувал луѓето на идеалниот начин за човечките битија да живеат во овој свет, практично применувајќи различни учења. Сепак, покасно тој открил дека е Вечниот Оригинален Буда, кој е без почеток нити крај, разбудувајќи нè нас кон фактот дека вистинско ослободување е нашата свесност дека нас ни е даден поклонот на животот и сме одржувани од Оригиналниот Буда. Се чини дека постои значајна поделеност помеѓу тие две учења, и затоа што секако постојат луѓе кои ќе прашаат за ова, наша обврска е да го проучиме тоа подлабоко.

Ние можеме најдобро да го разбереме историскиот Буда Шакјамуни како манифестација на Вечниот Оригинален Буда кој се појавил во овој свет, еманирајќи од умот на Оригиналниот Буда на големо сочувство кој ја принудува неговата активност да ги ослободи сите живи битија. Ова е зошто ние не можеме да го поделиме историскиот Буда Шакјамуни, кој бил роден во нашиот свет како човечко битие, и Оригиналниот Буда. Понатаму, ако Шакјамуни Буда не се појавил во светот, ние нема никогаш да станеме свесни за постоењето на Оригиналниот Буда. Така, ние не можеме да утврдиме разлика помеѓу манифестираниот и оригиналниот Буда според која еден е супериорен или инфериорен. Тие се, во суштина, едно, и тоа е интегралниот фокус на побожност кој ја обединува Лотос Сутрата во својата целост. Заради оваа причина речено е дека “двете димензии се суштински едно во побожност.” Ова е длабокото значење на Будиното ширење на неговиот долг, рамен јазик до Брама небесата.

Светлото кое зрачи од секоја пора на Будината кожа и сјае во секој кош на универзумот симболизира дека иако светлото на вистината може да се појави во различни нијанси, тоа ја растерува темнината на заблуди. Ова исто така нè подучува нас дека и двете манифестирана и оригинална димензија на Лотос




Сутрата се базирани на истиот принцип -“двете димензии се суштински едно во принцип.” Ова е основното значење на Будината мистериозна манифестација на светло кое зрачи од неговото целокупно тело и ја растерува цела темнина низ универзумот.

Шаќјамуни Буда и сите други буди тогаш ги исчистиле нивните грла во согласност. Звукот на чистење на нивните грла ги означува објаснувањето на учењето, и преку правење на тоа во согласност, Шаќјамуни и другите буди демонстрираат дека учењата на сите буди се едно. Соодветно, чистењето на нивните грла во согласност значи дека во термини на учењата за време на животот на Шаќјамуни, трите возила (кои се, шравака, пратјекабуда, и бодисатва) се Едното Буда Возило. Или, во термини на Лотос Сутрата, учењата на вешти значења во првата половина на Лотос Сутрата, и абсолютната вистина која доаѓа во втората половина на сутрата, на крај стануваат исто ослободување, и во овој смисол, двете димензии се суштински едно од гледната точка на нивните учења.

Шаќјамуни и сите други буди тогаш пуцетале со нивните прсти во согласност. Ова дело, во Индиските обичаи, значи разбирање, согласност или посветеност, и заедничко ветување. Заради тоа, будите се посветиле себеси кон и се убедиле еден со друг дека тие ќе ги шират учењата далеку и нашироко. Нивната посветеност извира од чувството на бескрајно сочувство за живите битија, или, во термини поразбирливи во денешно време, од целосното чувство на бивање едно со другите.

Ако ние мислиме блиску кон учењата на Лотос Сутрата од почеток до крај, нејзината цел е да разбуди и да зацврсти чувство на бивање едно со другите. Философијата на манифестирана димензија Ѓ дека вистинскиот аспект на постоењето е празнината, како последица Ѓ исто подучува дека секое сопство е едно со сите други. Учењето на оригиналната димензија, дека сите луѓе се донесени во постоење преку Оригиналниот Буда кој е без почеток или крај, слично на тоа подучува на еднина со другите во најдлабок смисол.

Ако сите луѓе го достигнат ова сознание Ѓ дека поединечните човечки битија не





опстојуваат одделно туку се фундаментално една субстанција Ѓ и го направат тоа дел од нивните животи, наклонетост би се раширила преку човечките односи и ние би имале вистински мирољубив свет.

Врвната цел на Лотос Сутрата е да подучува дека сопството и другите се една субстанција, и кога сите буди пуцнале со нивните прсти, тоа значело дека тие се посветиле себеси да го шират низ саха светот духот дека двете димензии се суштински едно: единството на себеси и другите.

Откако будите ги исчистиле нивните грла и пуцнале со нивните прсти, небото и земјата одговориле со тресење на шест начини. Значењето на ова е дека како што будите биле длабоко трогнати, тие не можеле а да не ги трансформираат нивните чувства во дела.

Практична примена е најдена во бодисатва практикувањето заради тоа што тоа дава целосно изразување на учењата на Лотос Сутрата во нивната целосност. На крај, учењата на манифестираната димензија на Лотос Сутрата се повик да се превземе бодисатва практикување, но такви се и учењата на оригиналната димензија. Осознавајќи ја нашата единственост со Оригиналниот Буда е еднаква со разбудувањето кон единството на себеси и другите. Оваа свесност природно и спонтано се манифестира себеси во бодисатва практикувањето направено да помогне во ослободувањето на другите. Ова е артикулирано во фразата 'двете димензии се суштински едно во пракса' и изразено со "тресењето на земјата на шест начини."

Следно, преку трансцедентната моќ на Будата, целокупното мноштво на сите живи битија низ универзумот добива бескрајна визина не само на Шакјамуни Буда и сите други буди но исто на неизбројните бодисатви. Ова е видено во делумно техничката фраза "големото собрание видливо низ универзумот." Ако ние го преведеме овој настан во денешен јазик, ние можеме да видиме дека тоа ја симболизира идејата дека иако сечиј индивидуален капацитет да ги прифати учењата се разликува многу, ќе дојде време кога сигурно сите слично ќе достигнат исто просветлување. Оваа идеја е изразена преку фразата "идната единственост на капацитетот на живите битија да ги разберат учењата."

Како што сите живи суштества ја добиваат оваа бескрајна визија и гледаат кон фигурите на будите и бодисатвите, нивните уши се исполнети со гласовите на небеските битија кои пеат од небото. Тие гласови симболизираат дека учењата на Лотос Сутрата можат да ги ослободат сите живи битија и да ги одржуваат нив. Ако ние го преведеме овој смисол на разбудување во современ јазик, ние можеме да разбереме дека тоа значи дека сите религии во светот ќе се обединат да достигнат една заедничка цел: среќата на сите живи битија. Оваа идеја е опишана преку фразата "идна единственост на учењата." Ова треба да биде врвната цел на меѓурелигиозната соработка.

Како што сите живи битија ги слушаат овие гласови од небото, тие ги склопуваат нивните дланки, се вртат кон саха светот, и интонираат, "Јас земам засолниште во Шакјамуни Буда!" Ова симболизира дека иако таму се многу видови на луѓе и различни класи во денешното човечко општество, времето сигурно ќе дојде во иднината кога сите луѓе ќе се свртат кон Будата. Кога овој ден ќе дојде, нема повеќе да постојат грешни или будалести луѓе во светот заради тоа што сите ќе ги имаат усовршено нивните карактери. Оваа состојба на иден човечки развој е наречена "идна единственост на човештвото," која живите битија во сутрата ја прогласуваат преку инвоцирање на зборовите, "Јас земам засолниште во Шакјамуни Буда." Ова е познато преку фразата "сите ќе земат засолниште во Будата."

Следно, драгоцените понуди се расфрлани од сите десет правци врз саха светот како насобрани облаци, трансформирајќи се во завеса од драги камења која целосно го покрива местото каде што се будите. Оваа појава го означува делото на изразување на побожност и искрена благодарност кон Будата во форма на понуди кон Шакјамуни Буда од сите живи битија во универзумот. Понудите на воздигнување земаат различни форми Ѓ материјални, пофални, и практични Ѓ и највисоката е таа во која секое дело е во согласност со Будината намера. Нема друго дело на воздигнување кое изразува повисоко ценење на Будата или му дава на Будата поголема радост. Ова е тоа што убавата завеса формирана од сите тие драгоцените нешта симболизира.

Во нашиот свет денеска, секојдневниот живот се разликува од личност до личност, но денот ќе дојде кога секое дело ќе биде во согласност со намерата на Будата. "Идната единственост на активностите на луѓето" е индицирана преку оваа манифестација на Будините трансцедентни моќи.





Во конечната сцена на поглавјето, световите на десетте насоки стануваат меѓуповрзани како една буда земја, без пречки помеѓу нив. Како што вистината е во суштина една, во иднината, сите нешта конечно ќе се приближат кон оваа една вистина, кулминирајќи во реализацијата на светот на совршена хармонија. Оваа идеја е сумирана во фразата “идна единственост на вистината.

Сите мистериозни случувања во ова поглавје ги симболизираат карактеристиките на учењата на Лотос Сутрата од различни агли. Важно е за нас да посветиме посебно внимание на принципот на единственост кој ги проткајува сите -врвниот идеал на тоа како овој свет би требало да биде.

Четири фрази кои ги сумираат заслугите на Лотос Сутрата

После покажувањето на неговите десет трансцедентни моќи, Шакјамуни Буда му се обраќа на собранието на ваков начин: “Суштински зборувајќи, сите вистини кои му припаѓаат на Татхагатата, сите од слободните и непречени трансцедентни моќи на Татхагатата, сите од најдлабоките суштини во трезорот на Татхагатата, и сите од крајно длабоки дела на Татхагатата се, во нивната целосност, се прогласени и откриени во оваа сутра.”

Овој пасус ги претставува четирите заклучоци, или сеопфатно, фразите кои ги сумаризираат заслугите на Лотос Сутрата. Со други зборови, бескрајната вредност на Лотос Сутрата и нејзината апсолутна усовршеност како учење се реafirмирани во зборовите на самиот Шакјамуни.

Ограничено доверување и “Ова место е навистина местото на Патот”

Тука, ние треба да имаме на ум дека Шакјамуни ги покажал и разјаснил неговите десет трансцедентни моќи и ги сумирал заслугите на Лотос Сутрата со цел да им ги довери на Четирите Големи Бодисатви Ѓ Супериорно Практикување, Бескрајно Практикување, Чисто Практикување, и НепокOLEбливо Практикување Ѓ и други бодисатви кои изникнале од земјата да ја шират Лотос Сутрата. Уште од древни времиња, ова било изразено преку фразата “оставајќи аманет и доверувајќи го јадрото и кулминацијата на најсуштинското.” Тоа е исто така наречено “ограничено доверување,” споредено со “општо доверување” кое се појавува во поглавје 22, “Доверување,” кое се смета како вистински значаен дел од Лотос Сутрата.


Шакјамуни повторувачки ги разјаснувал петте практикувања на учителите на Дармата како бодисатва практикување, и подучувал дека местото каде ние го практикуваме бодисатва патот Ѓ како одговор на доверувањето на Шакјамуни Ѓ е местото на Патот (“Ова место е навистина местото на Патот”).

Поентата на таа светост живее и во самите учења на Лотос Сутрата и во актуелното практикување на тие учења. Ние мораме да го запишеме ова длабоко и силно во нашите умови затоа што тоа е така важно за нас Ѓ како бодисатви кои имаат изникнато од земјата Ѓ да тоа ја формира основата на нашиот религиозен живот.

Ова е Енглески превод на текст кој оригинално се појавил на Јапански во Хокке санбу ксо: Каку хон но арамасхи то сотен, од Поч. Никјо Нивано, основачот на Ришо Коσει-каи (Коσει Издавачка Куќа, 1991, (ревидирано издание, 2016)), стр. 192-97.



Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
 TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
 Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1809 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
 TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
 TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
 POBox 33636, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
 Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
 POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
 TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
 TEL: 1-212-867-5677 Email: rky39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
 TEL: 1-773-842-5654
 Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
 POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
 TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
 Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
 TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
 URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-269-4567
 Email: dharmasa@rksabuddhistcenter.org
 URL: <http://rksabuddhistcenter.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
 (Mail) POBox 692148, San Antonio, TX 78249, USA
 TEL: 1-210-558-4430 FAX: 1-210-696-7745
 Email: dharmasanantonio@gmail.com
 URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
 TEL: 1-253-945-0024 Email: rkseattlewashington@gmail.com
 URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
 TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
 Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Please contact Rissho Kosei-kai of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Singapore

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Bangkok

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Please contact Rissho Kosei Dhamma Foundation

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Please contact Rissho Kosei-kai Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya**Rissho Kosei-kai Ramu****Rissho Kosei-kai Aburkhiln****Buddiyskiy khram "Lotos"**

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar**

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Please contact Rissho Kosei-kai di Rome

Rissho Kosei-kai of Paris**Rissho Kosei-kai of Venezia****Rissho Kosei-kai of the UK**

29 Ashbourne Road, London W5 3ED, UK
TEL: 44-20-8933-3247 Email: info@rkuk.org URL: <https://www.rkuk.org>
Facebook: <https://www.facebook.com/RKUnitedKingdom>
Twitter: https://twitter.com/rkuk_official
Instagram: https://www.instagram.com/rkuk_official

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>